

## **CINEPLEXX ПРОГЛАСЕН ЗА НАЈДОБАР ЛАНЕЦ НА КИНА ВО ЕВРОПА** **Доделена награда на сопственикот Кристијан Лангхамер на CineEurope конвенцијата во Барселона**

Меѓународната асоцијација на кина UNIC<sup>1</sup> го прогласи Cineplexx за најдобар ланец на кина во Европа. Наградата „Киноприкажувач на годината“ на 23ти јуни му беше доделена на Кристијан Лангхамер, основач и управител на компанијата Cineplexx, на овогодинашната CineEurope конвенција во Барселона, која претставува најголем европски саем во филмската индустрија. Истовремено, киното Cineplexx во Македонија кон крајот на минатата година го дочека својот милионити посетител.



Наградата „Киноприкажувач на годината“ се доделува еднаш годишно на прикажувач кој со своите резултати, нови проекти, раст и позиција на пазарот ќе допринесе за поместување на границите во оваа индустрија.

„Многу сум среќен за оваа награда, која сакам да ја поделам со мојот тим и вработените, кои моментално ги има над 1300. Посебно му се заблагодарувам на бизнис партнерот Кристоф Папусек“, изјави Кристијан Лангхамер по доделувањето. Кристијан заедно со **Кристоф Папусек** во 2009 година ја основал компанијата **Cineplexx International**, со која го поставиле камен - темелникот за развој на кина надвор од Австрија. Cineplexx моментално успешно работи и во Македонија, Италија, Србија, Црна Гора, Словенија, Хрватска, Албанија и Грција.

**Ендру Саншајн**, извршниот директор на CineEurope изјавил дека Cineplexx е еден од најмладите и најуспешните киноприкажувачи во Европа и за овој успех се пресудни лидерските

<sup>1</sup> Union Internationale des Cinémas/International Union of Cinemas

способности и вештини на Кристијан Лангхамер. **Фил Клап**, претседател на Меѓународната асоцијација на кина UNIC изјавил: „*Cineplexx стана еден од најдинамичните и најиновативните паневропски киноприкажувач. Неизмерно ја вреднуваме нивната посветеност за обнова и развој на културата за посета на кино во југоисточна Европа*“.

Cineplexx е меѓу првите кина кои целосно го врши процесот на дигитализација и е во постојана потрага да им ги понуди на своите посетители некои од најсовремените технологии. Моментално во Австрија, Cineplexx прикажува филмови во IMAX технологија на пет локации, додека минатата година е успешно отворено Dolby кино во Линц, прв на германско говорно подрачје.

Денес Cineplexx има силно присуство на пазарот со вкупно 41 мултиплекс и 6 традиционални кина во Австрија, Србија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Македонија, Албанија, Грција и Италија, а нуди 296 кино сали со над 64.000 седишта. Со околу 1.300 вработени, кината Cineplexx годишно бројат со над 12 милиони посетители.